

Службен весник

на Република Македонија

Број 55

27 март 2018, вторник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1050. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	2	1053. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата.....	4
1051. Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2018 година.....	2	1054. Програма за мониторинг за безбедност на храна за животни за 2018 година.....	5
1052. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за испорачана количина на вода за водоснабдување на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	4	1055. Правилник за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење.....	12
		1056. Упатство за изменување на Упатството за начинот на изготвување на програмата за градби кои не се предвидени со урбанистички план односно урбанистичко планска документација.....	24
		Огласен дел.....	1-72

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1050.**

Врз основа на член 15, став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со електронско јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува Г.П. бр.Н.2 составена од дел од КП бр.1710, КО Нераште вон г.р, со површина од 55522 м2, запишана во Имотен лист бр.2875, согласно Архитектонско урбанистички проект на КП бр. 1082, 1710 и 2499 дел, КО Нераште вон г.р. со тех. бр. 7-7/17 од 11.2017 година, усвоен од страна на градоначалникот на општина Теарце со Потврда за заверка бр.09-473/12 од 16.11.2017 година, за изградба на објект од јавен интерес со намена Е2-комунална супраструктура, (Е-2 без компатибилни класи на намени).

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе Општина Теарце, согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Теарце („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/14).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1346/1
20 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангшев**, с.р.

1051.

Врз основа на член 69, став 5 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарната, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2018 година и тоа:

Реден број	Јавна здравствена установа
1	Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ - Скопје
2	Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија
3	Универзитетска клиника за ревматологија
4	Универзитетска клиника за токсикологија
5	Универзитетска клиника за детски болести
6	Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби
7	Универзитетска клиника за дерматологија
8	Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија
9	Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар- Скопје
10	Општа болница - Гостивар
11	Општа болница - Дебар
12	Општа болница - Кичево
13	Општа болница - Куманово
14	Општа болница - Охрид
15	Општа болница - Прилеп
16	Клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски Скопје“
17	Институт по белодробни заболувања кај децата Козле
18	Психијатриска болница-Скопје
19	Здравствен дом-Гевгелија
20	Здравствен дом-Дебар
21	Здравствен дом-Крива Паланка
22	Здравствен дом-Охрид
23	Здравствен дом-Струга
24	Здравствен дом-Струмица
25	Здравствен дом-Тетово
26	Здравствен дом-Валандово
27	Здравствен дом-Неготино
28	Здравствен дом-Пехчево
29	Здравствен дом – др. Русе Бошковски-Ростуше
30	ЈЗУ Поликлиника на Универзитет Св. Кирил и Методија
31	Институт за јавно здравје на Република Македонија
32	Здравствена станица Липково

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1735/1
20 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангшев, с.р.**

1052.

Врз основа на член 30 од Законот за водостопанство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/15, 193/15 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА ИСПОРАЧАНА КОЛИЧИНА НА ВОДА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за испорачана количина на вода за водоснабдување на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје бр.0202-1038 од 14.3.2018 година, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 14.3.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1794/1
20 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангшев, с.р.**

1053.

Врз основа на член 104, став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ УВЕЗУВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ ПРОИЗВЕДУВА И СТАВА ВО ПРОМЕТ КАКО И НАЧИН НА НИВНА НАПЛАТА

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/14 и 164/14), во точката 7 процентот „100%“ се заменува со процентот „50%“.

Член 2

Во Прилогот 1 по точката (3) се додава нова точка (4) која гласи:

„(4) Висината на надоместокот за официјални контроли при увоз на пратка со храна од неживотинско потекло изнесува:

- 1000,00 денари за преглед на пратка и
- 500,00 денари доколку се зема мостра за лабораториско испитување.“

Член 3

Во Прилогот 2, дел А во точката (9) зборовите: „производство на мед и производи од мед“ се заменуваат со зборовите: „производство на мед, производи од мед и други производи од пчели“.

Во делот Г по точката (10) се додаваат пет нови точки (11), (12), (13), (14) и (15) кои гласат:

“(11) Пријава за промена односно измена на условите во поглед на активностите или просториите на регистрираните оператори и објекти со храна од животинско потекло изнесува 250 денари.

(12) Пријава за промена односно измена на условите во поглед на активностите или просториите на регистрираните оператори и објекти со нуспроизводи од животинско потекло изнесува 250 денари.

(13) Пријава за промена односно измена на условите во поглед на активностите или просториите на регистрираните оператори и објекти со храна и производи за исхрана на животни изнесува 250 денари.

(14) Пријава за промена односно измена на условите во поглед на активностите или просториите на регистрираните правни лица увозници и извозници на храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и храна и производи за исхрана на животни изнесува 250 денари.

(15) Пријава за промена односно измена на условите во поглед на активностите или просториите на регистрираните превозни средства за храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и храна и производи за исхрана на животни изнесува 250 денари.“

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2015/1
20 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Анѓушев**, с.р.

1054.

Врз основа на член 76-а став (7) од Законот за безбедност на храната за животни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 149/15 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА МОНИТОРИНГ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
ЗА ЖИВОТНИ ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа програма се врши мониторинг на безбедноста на храната за животни заради откривање на присуство на резидуи, контаминенти и недозволен или непожелни супстанции, суровини и производи во храната за животни.

Член 2

(1) Цел на оваа програма е утврдување на одредени несообразности во однос на прописите за безбедност на храната за животни. Оваа програма се применува во сите фази на производство, преработка и дистрибуција на храната за животни, освен на примарното производство наменето за сопствени потреби во домаќинството.

(2) Со оваа програма ќе се спроведат триста триесет и две аналитички испитувања, за утврдување на микробиолошката исправност на храната за животни, одредување на нивото на непожелни супстанции во храната за животни и утврдување на присуството на забранети супстанции во храната за животни согласно Правилникот за општи и посебни барања за безбедност на храна за животни, Правилникот за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво, Правилникот за начинот и постапката на земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни и Листата на суровини, материјали и други производи чие ставање во промет и употреба се забранети.

(3) Земање примероци и лабораториско испитување се врши за следните патогени агенси и супстанции/групи на супстанции:

- 1) Микробиолошки опасности (Salmonella);
- 2) Неоргански контаминенти и азотни соединенија;
- 3) Микотоксини;
- 4) Органохлорни соединенија (со исклучок на диоксини и полихлорирани бифенили);
- 5) Диоксини и полихлорирани бифенили;

6) Одобрени адитиви и

7) Контаминација со забранети животински протеини.

(4) Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата), мониторингот на безбедноста на храната за животни го спроведува согласно Планот за земање на примероци од храна за исхрана на животни кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа програма. Бројот на примероци даден во Прилогот на оваа програма ќе биде поделен во подрачните единици на Агенцијата на месечно ниво, во согласност со бројот на животни кои се наоѓаат на територијата или на местото каде се произведува, односно увезува храната за животни.

(5) Средствата за реализација на оваа програма се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.

Член 3

(1) Храната за животни не треба да биде микробиолошки контаминирана. Цел е да се оцени контаминацијата на храната за животни со *Salmonella* spp.

(2) Мониторингот опфаќа собирање на податоци во врска со присуството на *Salmonella* spp. во храната за животни од животинско и од неживотинско потекло.

(3) Примероци за микробиолошко испитување се земаат од:

1) суровини од растително потекло како што се маслодајни растенија, маслодајни овошја и производи добиени од истите:

- (а) кикирики и производи добиени од истите;
- (б) семе од репка и производи добиени од истите;
- (в) кокосов орех и производи добиени од истите;
- (г) соја (зрна) и производи добиени од истите;
- (д) семе од памук и производи добиени од истите;
- (ѓ) сончогледово семе и производи добиени од истите;
- (е) ленено семе и производи добиени од истите и
- (ж) производи добиени од други маслодајни семиња.

2) суровини од животинско потекло:

- (а) нус-производи од животинско потекло - преработени животински протеини;
- (б) присуство на крвно брашно;
- (в) чварки;
- (г) рибино брашно;
- (д) друга храна за животни која содржи рибино брашно и
- (ѓ) други сурови материјали од животинско потекло.

3) крмни смеси за исхрана на живина и свињи.

(4) За поделба на примероците, треба да се пратат следните критериуми врз основа на ризик:

1) примероци од суровините за храна за животни се земаат од регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни за време на истоварот и складирањето и

2) за крмни смеси за исхрана на животните, примероците се земаат на крајот на производствениот процес или за време на складирањето во производствениот погон.

Член 4

(1) Земање примероци за испитување на присуство на неоргански контаминенти и азотни соединенија се врши од храна за животни која е идентификувана според проценка на ризик. Опасностите од надминување на максимално дозволеното ниво на неоргански контаминенти и азотни соединенија во храната за животни можат да потекнуваат од контаминирани суровини за храна за животни или контаминацијата во текот на производствениот процес.

(2) За идентификација на категоријата на животни, на материјалите со висок ризик и на бројот на примероци се следат посебни критериуми утврдени во прописите за безбедност на храната за животни. Стратегијата за земање примероци е базирана на селекција на примероци од популација со висок ризик. Бројот на фарми/објекти од кои треба да се земат примероци треба да се избераат според критериумите наведени за секоја супстанција што треба да се испитува.

(3) При земање примероци за испитување на арсен треба:

1) бројот на примероци да биде поделен според раширеноста на оператори со храна за животни на територијата.

2) Места за земање примероци се:

(а) регистрирани и/или одобрени објекти и оператори со храна за животни кои користат рибино брашно за производство на храна за свињи, храна за кокошки (несилки) и храна за аквакултура;

(б) фарми за свињи и живинарски фарми (кокошки несилки) каде се употребува рибино брашно и

(в) рибници.

(4) При земање примероци за испитување на кадмиум треба:

1) примероците да се земаат од следните типови на храна за животни:

(а) храна за животни за преживни животни (говеда, овци и кози);

(б) фуражна храна за преживни животни (говеда, овци и кози);

(в) силажа и

(г) адитиви кои содржат цинк и фосфати (ДСР/МСР).

2) бројот на примероци да биде поделен според бројот на животни на територијата и нивната категорија.

3) Места за земање примероци се:

(а) регистрирани и/или одобрени оператори за храна за животни каде што се произведува храна за преживни животни (говеда, овци и кози) и

(б) фарми за преживни животни (говеда, овци и кози).

(5) При земање примероци за испитување на жива треба:

1) примероците да се земаат од следните суровини за храна за животни и крмни смеси за исхрана на животните:

(а) крмна смеса наменета за аквакултура;

(б) храна за животни која содржи рибино брашно и

(в) суровини за храна за животни (рибино брашно).

2) земањето на примероци од храна за аквакултура да се подели според бројот на објекти за аквакултура кои се наоѓаат на територијата. Примероците од храна за животни која содржи рибино брашно треба да се поделат според бројот на свињи и живина кои се наоѓаат на територијата која претставува место каде најверојатно може да се најде рибино брашно.

3) Места за земање примероци се:

(а) регистрирани и/или одобрени оператори за храна за животни каде се користи рибино брашно за производство на храна за свињи и за кокошки несилки;

(б) регистрирани и/или одобрени оператори за храна за животни каде се користи рибино брашно за производство на храна за аквакултура;

(в) фарми за свињи каде се употребува рибино брашно или храна за животни која содржи рибино брашно;

(г) живинарски фарми каде се употребува рибино брашно или храна за животни која содржи рибино брашно и

(д) рибници.

(6) При земање примероци за испитување на олово треба:

1) примероците да се земаат од следните суровини за храна за животни и крмни смеси за преживни животни (говеда и овци) и за живина:

(а) силажа;

(б) фуражна храна;

(в) минерални премикси и

(г) минерална храна за животни.

2) Места за земање примероци се:

(а) фарми за говеда каде се употребуваат силажа и фуражна храна;

(б) фарми за кокошки несилки и

(в) регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни.

(7) При земање примероци за испитување на нитрити треба:

1) примероците да се земаат од силажа и

2) при поделбата на земањето на примероци се земаат во предвид фармите каде се користи силажата заедно со бројот на животни на територијата.

3) Места за земање примероци се:

(а) фарми за млечни крави и

(б) фарми за крави наменети за комбинирано производство (млеко и месо).

Член 5

(1) Земање примероци заради утврдување на присуство на микотоксини во храната за животни се врши за да се утврди нивото на контаминација на храната за животни во однос на географската местоположба и типот на храната за животни.

(2) Мониторингот треба да се врши низ целиот ланец на производство, имајќи го во предвид различното развивање на токсините на нива и на местото на складирање.

(3) Главни цели на мониторингот се:

1) да се утврди усогласеност на храната за животни со законските барања за безбедност на храната за животни и

2) да се спроведат контроли низ целиот ланец на производство.

(4) Мониторингот ја опфаќа храната (крмните смеси) за исхрана на фармски одгледуваните животни.

(5) Примероци се земаат од следната храна за животни:

1) суровини за храна за животни кои се складираани долго време (пченка и производи добиени од пченка, пченица, јачмен, сирак, други житарки, маслодајни растенија и маслодајни овошја и производи добиени од истите), кикирики и производи добиени од истите, сончогледово семе и производи добиени од истите, семе од памук и производи добиени од истите, соја (зрна) и производи добиени од истите. Најдобро е да се мострираат пратките кои долго се складираани;

2) крмни смеси за исхрана на млечни крави;

3) крмни смеси за исхрана на други млечни животни и

4) крмни смеси за исхрана на свињи.

(6) Земањето примероци се врши на следните локации:

1) регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни, со посебно внимание на фазите на складирање, транспорт и дистрибуција на храната за животни вклучени во бизнисот со храна за животни и

2) фарми.

(7) Примероците по можност треба да се земаат:

1) кога храната за животни е целосно мувлосана или доколку мувлата е содржана во една од најважните суровини за храна за животни кои се користат и

2) кога се забележани промени во производството или во голем процент во здравствениот статус на стадото без некои посебни причини.

Член 6

За испитување на органохлорни соединенија треба да се земаат примероци од:

1) следните суровини за храна за животни и крмни смеси за животни:

(а) рибино брашно;

(б) масти и масла од животинско потекло и

(в) храна за животни за кокошки несилки, аквакултура и млечни крави.

2) Места за земање примероци се:

(а) регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни каде се користи рибино брашно, масти и масла од животинско потекло;

(б) регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни каде се произведува храна за исхрана на кокошки несилки, млечни крави и аквакултура;

(в) фарми за млечни крави или комбинирано производство (млеко и месо);

(г) живинарски фарми;

(д) рибници и

(е) ветеринарно инспекциско место на граничен премин (увоз на храна за животни).

Член 7

(1) За одредување на присуството на диоксин (збир од полихлорирани дибензо-пара-диоксини (ПДПДи) и полихлорирани дибензофурани (ПХДФи) и збир од диоксини и полихлорирани бифенили слични на диоксин (збир од полихлорирани дибензо-пара-диоксини (ПДПДи) и полихлорирани дибензофурани (ПХДФи), кои се дадени во Прилог 1 од Правилникот за листата на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво, одреден дел од примероците треба да се земат од ризичната група на суровини за храна за животни, особено од увезената, како што се мастите и маслата.

(2) Одреден дел од примероците треба да се земат од ризичната група на суровини за храна за животни, особено од увезената, како што се мастите и маслата.

(3) Примероци се земаат од:

1) суровини за храна за животни:

(а) производи од животинско потекло, вклучувајќи млеко во прав и производи од јајца;

(б) животински масти;

(в) рибино масло;

(г) рибино брашно;

(д) житни култури и производи добиени од житни култури;

(е) маслодајни растенија и маслодајни овошја и производи добиени од истите и

(ж) минерали.

2) адитиви на храна за животни и премикси:

(а) елементи во трагови;

(б) врзувачи и

(в) агенси против стврднување.

3) крмни смеси за исхрана на фармски одгледувани животни.

(4) Посебно внимание треба да се обрне на контролата на додатците на храна за животни, со цел да се спречи диоксините да дојдат во крмните смеси. Според тоа 60% од примероците треба да се земат од ризичните групи на суровини за храна за животни (увезени масти и масла и производи добиени од нив), а 40% од крмните смеси за фармски одгледуваните животни.

(5) Примероците треба да се земат од:

1) регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни:

(а) складирање на суровини за храна за животни;

(б) објекти за преработка на масти и масла во кои се произведува храна за животни (масти, масла и производи добиени од истите);

(в) објекти за сушење на храна за животни;

(г) објекти во кои се произведуваат адитиви и премикси и

(д) регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни во кои се произведува храна за животни за ставање во промет, а кои користат ризични групи на суровини за храна за животни;

2) фармери и

3) ветеринарно инспекциско место на граничен премин (увоз на храна за животни).

Член 8

(1) Кокцидиостатиците/хистомоноостатиците и медицираните премикси треба правилно да се употребуваат во храната за животни за да се спречи антибиотската резистенција, присуството на опасни резидуи во храната од животинско потекло и негативните ефекти врз здравјето на луѓето и животните.

(2) Примероци се земаат од:

1) крмни смеси за исхрана на животните кои се користат за производство на храна за луѓе, со посебен фокус на храната за животни вклучени во континуирано производство на храна (риби, кокошки несилки, молзење и гоење);

2) медицирана храна за животни и

3) храна за животни со кокцидиостатици/хистомоноостатици.

(3) За откривање на вкрстена контаминација, треба да се земат примероци од првата серија на храна за животни произведена по производството на медицирана храна.

(4) Бројот на примероци треба да се подели на 60% за регистрираните и/или одобрените објекти и оператори за храна за животни и 40% од фармите.

(5) За поделба на примероците, треба да се пратат следните критериуми (високо ризични активности):

1) само една линија на производство со неколку формулации/активности;

2) претходно откриени несообразности;

3) недостаток на соодветни процедури за чистење на просториите, опремата и транспортните средства;

4) недостаток на соодветен систем за контрола на прашина во делови каде се одвива производството;

5) одобрени објекти и оператори за храна за животни кои произведуваат неколку типови на храна за животни за различни видови животни, со и без кокцидиостатици или други лекови;

6) фарми со голем број на животни;

7) фарми со животни на различна возраст или со различни видови животни во исто време и

8) фарми во кои се користат ветеринарно медицински препарати или медицирана храна за животни.

(6) Супстанции кои треба да се проверат во примероците од храна за животни треба да се одберат од страна на официјалниот ветеринар, врз основа на:

1) активната супстанција/и која е означена на етикетата;

2) регистарот на производство и

3) ветеринарните рецепти на ниво на фарма.

Член 9

(1) За да не дојде до појава на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии кај преживните животни, исхраната на преживните животни не треба да се врши со храна за животни која содржи материјали од цицачи кои се забранети да се користат во исхраната на преживните животни.

(2) Предмет за земање примероци се:

1) крмни смеси за исхрана на преживни животни

2) рибино брашно и

3) преработени протеини од животинско потекло.

(3) Целни места за земање примероци, поради тоа што претставуваат критични точки за контаминација со забранети животински протеини, што вклучува активности со висок ризик, се:

1) регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни, и тоа:

(а) објекти за производство на крмни смеси за исхрана на преживни и непреживни животни;

(б) видови на производство кои се најпогодни за контаминација (пр. производство на храна за животни за непреживни животни која содржи преработени протеини од животинско потекло како рибино брашно или животински масти);

(в) објекти за производство на храна за животни или суровини кои содржат голем процент на протеини и

(г) потенцијална неефикасност на системот за сопствена контрола на објектот, особено во однос на контролата на вкрстена контаминација и правилното мешање на состојките. Вниманието, исто така, треба да се насочи и кон системот за складирање и транспорт на производите, претходно утврдените несообразности поради не следење на правилата за превенција на Спонгиоформни енцефалопатии кај говедата;

2) регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни:

(а) каде се складира голема количина на непакувана храна за животни и

(б) објекти во кои се складира храна за животни со висока содржина на протеини.

3) фарми:

(а) со повеќе од 100 грла;

(б) одгледување на преживни животни заедно со свињи или живина (ризик од вкрстена контаминација);

(в) купување на храна за животни во рефус;

(г) употреба на храна за животни со висока содржина на протеини;

(д) употреба на органски ѓубрива кои содржат преработени животински протеини и

(ѓ) потенцијална неефикасност на системот за сопствена контрола на објектот, особено во однос на контролата на вкрстена контаминација и правилното мешање на состојките и

4) пратки на храна за животни од увоз.

Член 10

За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

Член 11

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2851/1
20 март 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Анѓушев**, с.р.

Прилог: План за земање на примероци од храна за исхрана на животни

Група	Вид храна за животни	Места за земање примероци	Број на примероци
Микробиолошки опасности Salmonella spp.	1. Суровини од растително потекло 2. Суровини од животинско потекло 3. Крмни смеси за живина и свињи	Регистрирани и/или одобрени оператори за храна за животни	100
	За испитување на арсен: - храна за свињи, храна за кокошки (несилки) и храна за аквакултура која содржи рибино брашно	Регистрирани и/или одобрени оператори за храна за животни каде се користи рибино брашно за производство на храна за свињи, за кокошки несилки, за аквакултура, фарми за свињи и живинарски фарми (кокошки несилки) каде се употребува рибино брашно и рибници	15
	За испитување на кадмиум: - храна за преживни животни (говеда, овци и кози); - фуражна храна за преживни животни (говеда, овци и кози); - силажа и - адитиви кои содржат цинк и фосфати (ДСР/МСР).	Регистрирани и/или одобрени оператори за храна за животни каде што се произведува храна за преживни животни (говеда, овци и кози) и фарми за преживни животни (говеда, овци и кози).	10
Неоргански контаминенти и азотни соединенија	За испитување на жива: - крмна смеса наменета за аквакултура; - храна за животни која содржи рибино брашно и - суровини за храна за животни (рибино брашно)	Регистрирани и/или одобрени оператори за храна за животни каде се користи рибино брашно за производство на храна за свињи и за кокошки несилки, регистрирани и/или одобрени оператори за храна за животни каде се користи рибино брашно за производство на храна за аквакултура, фарми за свињи каде се употребува рибино брашно или храна за животни која содржи рибино брашно, живинарски фарми каде се употребува рибино брашно или храна за животни која содржи рибино брашно и рибници	10
	За испитување на олово: - силажа; - фуражна храна; - минерални премикси и - минерална храна за животни.	Фарми за говеда каде се употребуваат силажа и фуражна храна, фарми за кокошки несилки и регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни.	15
	За испитување на нитрити: - примероци се земаат од силажа	Фарми за млечни крави или за комбинирано производство (млеко и месо) кои користат силажа	10

<p>Микотоксини</p>	<p>1. Суровини за храна за животни кои се складираани долго време (пченка и производи добиени од пченка, пченица, јачмен, сирак, други житарки, маслодајни растенија и маслодајни овошја и производи добиени од истите, кикирики и производи добиени од истите, сончогледово семе и производи добиени од истите, семе од памук и производи добиени од истите, соја (зрна) и производи добиени од истите)</p> <p>2. Крмни смеси за исхрана на млечни крави;</p> <p>3. Крмни смеси за исхрана на други млечни животни и</p> <p>4. Крмни смеси за исхрана на свињи</p>	<p>Регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни и фарми.</p>	70
<p>Органохлорни соединенија (со исклучок на диоксини и полихлорирани бифенили)</p>	<p>1. Рибино брашно;</p> <p>2. Масти и масла од животинско потекло</p> <p>3. Храна за животни за кокошки несилки, аквакултура и млечни крави</p>	<p>Регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни каде се користи рибино брашно, масти и масла од животинско потекло, регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни каде се произведува храна за кокошки несилки, млечни крави и аквакултура, фарми за млечни крави или комбинирано производство (млеко и месо), живинарски фарми, рибници и ветеринарно инспекциско место на граничен премин (увезена храна за животни).</p>	46
<p>Диоксини и полихлорирани бифенили</p>	<p>1. Суровини за храна за животни:</p> <ul style="list-style-type: none"> - производи од животинско потекло, вклучувајќи млеко во прав и производи од јајца; - животински масти; - рибино масло; - рибино брашно; - житни култури и производи добиени од житни култури; - маслодајни растенија и маслодајни овошја и производи добиени од истите и - минерали. <p>2. Адитиви на храна за животни и премикси и</p> <p>3. Крмни смеси за исхрана на фармски одгледувани животни.</p>	<p>Регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за складирање на суровини за храна за животни, објекти за преработка на масти и масла во кои се произведува храна за животни (масти, масла и производи добиени од истите, објекти за сушење на храна за животни, објекти во кои се произведуваат адитиви и премикси и регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни во кои се произведува храна за животни за ставање во промет, а кои користат ризични групи на суровини за храна за животни, фармери и ветеринарно инспекциско место на граничен премин (увезени масти и масла и производи добиени од истите).</p>	10
<p>Одобрени адитиви</p>	<p>1. Крмни смеси за исхрана на животните кои се користат за производство на храна за луѓе, со посебен фокус на храната за животни вклучени во континуирано производство на храна (риби, кокошки несилки, молзење и гоеење);</p>	<p>Одобрени објекти и оператори за храна за животни кои произведуваат неколку типови на храна за животни за различни видови животни, со и без коцкидиостатици или други лекови, фарми со голем број на животни, фарми со животни на различна</p>	25

	<p>2. Медицирана храна за животни и 3. Храна за животни која содржи кокцидиостатици/хистомоностатици</p>	<p>возраст или со различни видови животни во исто време и фарми во кои се користат ветеринарно медицински препарати или медицирана храна за животни</p>	
<p>Контаминација со забранети животински протеини</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Крмни смеси за исхрана на преживни животни; 2. Рибно брашно и 3. Преработени протеини од животинско потекло. 	<p>Регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни за производство на крмни смеси за исхрана на преживни и непреживни животни кои се најпогодни за вкрстена контаминација, регистрирани и/или одобрени објекти и оператори за храна за животни каде се складира голема количина на непакувана храна за животни, објекти во кои се складира храна за животни со висока содржина на протеини, фарми и ветеринарно инспекциско место на граничен премин.</p>	<p style="text-align: center;">21</p>

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1055.

Согласно член 74, став (8) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16 и 35/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБРАЗЕ- ЦОТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДБИТЕ ОДНОСНО ПОСТАВУВАЊЕ НА ОП- РЕМАТА ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење.

Член 2

За изградба на мерни станици за заштита на медиумите на животната средина потребно е да се достави доказ дека земјиштето на кое треба да се постави мерната станица е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето.

Член 3

За изградба на привремени градби наменети за истражувачки дејности (градби за вршење истражувачки мерења, природни ресурси, мерни станици за ветер, сонце, воздух, бушотини, ископи и слично) потребно е да се достави следната документација:

- доказ дека земјиштето на кое треба да се постави мерната станица е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето;

- согласност од Агенција за цивилно воздухопловство за градбите чија височина надминува 15 метри и

- согласност од Агенцијата за енергетика доколку се работи за изградба на градби за истражувачки мерења за изградба на енергетски објекти.

Член 4

За изградба на градби во функција на градобијна одбрана и градби за сигнализација во воздушниот сообраќај потребно е да се достави следната документација:

- основен проект - фаза архитектура;

- доказ за право на градење согласно Законот за градење и

- согласност од Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Дирекцијата за заштита и спасување и Агенција за цивилно воздухопловство за градбите во функција на градобијната одбрана, а за градбите за сигнализација во воздушниот сообраќај согласност од Агенција за цивилно воздухопловство.

Член 5

За изградба на некатегоризиран пат кој служи за стопанисување со шуми и користење на други природни ресурси одобрени со посебен пропис потребно е да се достави следната документација:

- проект за инфраструктура одобрен од надлежен орган;

- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно проектот за инфраструктура;

- доказ за право на градење согласно Законот за градење;

- согласност за приклучок на постоечки пат издадена од надлежен орган и

- согласност за сеча на шума издадена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство доколку при изградбата треба да се изврши сеча на шума.

Член 6

(1) За изградба на споменици, спомен обележја и скулптури потребно е да се достави следната документација:

- ревидиран основен проект;

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на овие градби;

- одлука за изведување на градбата донесена од страна на Советот на општината, Советот на општина-та во градот Скопје или Советот на градот Скопје до- колку овие градби не се предвидени со урбанистичко- планската документација, која се состои од графички и текстуален дел, при што текстуалниот дел содржи по- датоци за градбата и просторот за поставување на град- бата (површина и висина), а графичкиот дел се состои од приказ на постоечката и планираната состојба;

- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката од али- неја 3 на овој став, доколку овие градби не се предви- дени со урбанистичко-планската документација, кои ги издава општината односно градот Скопје чиј Совет ја донел одлуката од алинеја 3 на овој став и

- согласност од градот Скопје, доколку градбата се изведува на подрачјето на општините во градот Скопје, а не е донесена одлука за изведување на градбата сог- ласно алинеја 3 на овој став од страна на Советот на градот Скопје.

(2) Во случаите од став (1) на овој член како доказ за право на градење се доставува одлуката од став (1) алинеја 3 на овој член.

Член 7

За изградба на градби со кои се овозможува и олес- нува движењето на лицата со инвалидност до и во градбата потребно е да се достави следната документа- ција:

- основен проект – фаза градежен дел и
- извод од урбанистички план или урбанистичко- планска документација со која се потврдува објектот во чија функција треба да се изградат овие градби.

Член 8

При вградување и замена на опрема во градба која е во употреба, заради проширување на капацитетот на градбата, а со која не се менува намената на градбата и просторијата во која е сместена опремата, ниту се ме- нуваат општите услови за заштита и спасување предви- дени со основниот проект потребно е да се достави следната документација:

- акт за употреба или имотен лист за објектот во кој треба да се вгради или замени опрема и
- согласност од Агенција за електронски комуника- ции.

Член 9

За поставување на телекомуникациска опрема за интерен пренос на говор и слика, опрема во функција на заштита на градбата од кражби, заштита и спасува- ње се доставува акт за употреба или имотен лист за об- јектот во кој треба да се постави опремата.

Член 10

За поставување на електронска комуникациска оп- рема за пренос на слика, говор и други податоци која се поставува на објекти потребно е да се достави след- ната документација:

- ревидиран основен проект;
- извод од урбанистички план или урбанистичко- планска документација со кој се потврдува објектот на кој треба да се постави опремата или имотен лист за објектот на кој треба да се постави опремата или пра- восилно решение за утврдување на правен статус на објектот на кој треба да се постави опремата;

- договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена согласност од мно- зинството сопственици на посебните делови од објек- тот кои претставуваат повеќе од половината од вкупна- та површина на објектот, доколку опремата се поставу- ва на зграда во етажна сопственост односно има писме- на согласност од сопственикот/сопствениците доколку се поставува на индивидуален објект;

- согласност од Агенција за цивилно воздухоплов- ство за опремата чија височина надминува 15 метри од највисоката точка на објектот кој треба да се постават;

- согласност од Агенција за електронски комуника- ции;

- нотификација од Агенцијата за електронски кому- никации, доколку опремата служи за вршење на јавна дејност и

- елаборат за заштита на животната средина одоб- рен од надлежен орган, за електронската комуника- циска опрема за која согласно прописите за животна средина е предвидена изработка на овој елаборат.

Член 11

За поставување на рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти потребно е да се достави следната документација:

- основен проект - фаза статика;

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со кој се потврдува објектот на кој треба да се постави паното или имотен лист за објектот на кој треба да се постави паното или правосилно решение за утврдување на правен статус на објектот на кој треба да се постави паното и

- договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, доколку паното се поставуваат на зграда во етажна сопственост односно има писмена согласност од сопственикот/сопствениците доколку се поставуваат на индивидуален објект.

Член 12

(1) За изградба на ограда потребно е да се достави следната документација:

- основен проект - фаза архитектура, а доколку е предвидено оградата да има електрични инсталации и фаза електрика;

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација за градежната парцела на која ќе се гради оградата;

- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичко-планската документација и

- доказ за право на градење согласно Законот за градење.

(2) Доколку се предвидува изградба на ограда во функција на објект во етажна сопственост како доказ за право на градење, согласно став (1) алинеја 4 на овој член, се доставува договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот со имотни листови за посебните делови на објектот.

Член 13

За изградба на потпорен ѕид потребно е да се достави следната документација:

- ревидиран основен проект-фаза градежен дел со решение за одведување на површински и подземни води и

- доказ за право на градење согласно Законот за градење.

Член 14

За изградба на помошни градби кои се во функција на објект за домување или друг вид на објект и се градат на иста урбанистичка парцела (гаража со бруто развиена површина до 50 м², остава, септичка јама и сл.) потребно е да се достави следната документација:

- основен проект-фаза архитектура и фаза статика;

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација за градежната парцела на која е изграден објектот во чија функција ќе се градат овие градби;

- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичко-планската документација;

- доказ за право на градење согласно Законот за градење;

- согласност од непосреден сосед доколку е предвидено градбата да се гради на помало растојание од 1,5 метри од регулационата линија на градежната парцела која е сопственост на непосредниот сосед и

- согласност од Државен санитарен и здравствен инспекторат, доколку се работи за изградба на септичка јама.

Член 15

(1) За изградба на настрешници во функција на објект потребно е да се достави следната документација:

- основен проект - фаза статика и фаза архитектура, а доколку е предвидено настрешницата да има електрични инсталации и фаза електрика;

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација за градежната парцела на која е изграден објект во чија функција ќе се гради настрешницата;

- согласност од непосреден сосед доколку е предвидено настрешницата да се гради на помало растојание од 1,5 метри од регулационата линија на градежната парцела која е сопственост на непосредниот сосед и

- доказ за право на градење согласно Законот за градење доколку со изградбата на настрешницата се зафаќа градежно земјиште.

(2) Доколку се предвидува изградба на настрешница во функција на објект кој е во сопственост на Република Македонија односно државни органи, агенции, фондови и други правни субјекти основани од Република Македонија како доказ за право на градење согласно став (1) алинеја 4 на овој член, се доставува имотен лист со право на сопственост на Република Македонија.

(3) Доколку се предвидува изградба на настрешница во функција на објект во етажна сопственост како доказ за право на градење се доставува договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот со имотни листови за посебните делови на објектот.

(4) Доколку се предвидува изградба на настрешница во функција на објект, со која се зафаќа јавна површина, како доказ за право на градење согласно став (1) алинеја 4 на овој член, се доставува согласност од општината, општината во градот Скопје односно градот Скопје во чија надлежност е јавната површина.

Член 16

За изградба на базен на ниво на терен за индивидуална употреба потребно е да се достави следната документација:

- основен проект-фаза архитектура и фаза водовод и канализација, а доколку се предвидени електрични инсталации и фаза електрика;
- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација за градежната парцела на која е изграден објектот во чија функција ќе се гради базенот;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичко-планската документација;
- согласност од непосреден сосед доколку е предвидено базенот да се гради на помало растојание од 1,5 метри од регулационата линија на градежната парцела која е сопственост на непосредниот сосед и
- доказ за право на градење согласно Законот за градење.

Член 17

За изградба на привремени градби за потреби на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони кои се градат во рамки на технолошките индустриски развојни зони потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на предметната градба;
- програма за изведување на градбата, доколку градбата не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација;

- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од алинеја 2 на овој став, доколку градбата не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот кој ја одобрил програмата од алинеја 2 на овој став;

- ревидиран основен проект;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистички план или урбанистичко-планската документација односно согласно микролокациските услови и
- доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на градбата е сопственост на Република Македонија.

Член 18

За изградба на отворени и затворени спортски игралишта потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на спортското игралиште;
- програма за изведување на спортски игралишта доколку игралиштето не е предвидено со урбанистички план или урбанистичко-планска документација;
- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од алинеја 2 на овој став, доколку спортското игралиште не е предвидено со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот кој ја одобрил програмата од алинеја 2 на овој став;
- ревидиран основен проект;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација односно согласно микролокациските услови и
- доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на спортското игралиште е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето.

Член 19

За изградба на спортски сали со бруто развиена површина до 1500 м² потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на спортската сала;

- програма за изведување на спортски сали доколку спортската сала не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација;

- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од алинеја 2 на овој став, доколку спортската сала не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот кој ја одобрил програмата од алинеја 2 на овој став;

- ревидиран основен проект;

- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација односно согласно микролокациските услови и

- доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на спортската сала е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето.

Член 20

(1) За поставување на мерни и разводни ормари за електрична енергија и нисконапонски кабли потребно е да се достави:

- ревидиран основен проект;

- геодетски елаборат за линиски инфраструктурен објект;

- копија од катастарски план за земјиштето на кое ќе бидат поставени ормарите односно каблите, доколку се работи за ормари односно кабли кои се поставуваат на земјиште;

- доказ дека земјиштето на кое се поставува кабелот односно ормарот е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува писмена согласност од сопственикот на земјиштето или доказ за утврдено право на службеност, доколку се работи за ормари односно кабли кои се поставуваат на земјиште и

- писмена согласност за поставување на ормари односно кабли од сопственик на објект односно од заедницата на сопственици на посебни делови на објект во етажна сопственост кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, со имотен

лист за објектот односно за посебните делови на објектот во етажна сопственост, доколку ормарите односно кабелот се поставуваат во објект.

(2) За надземни нисконапонски кабли како и мерни и разводни ормари за електрична енергија, кои се поставуваат на столбови, доказот од став (1) алинеја 4 на овој член, се однесува само за земјиштето на кое е изграден столбот.

(3) Доказот од став (1) алинеја 4 на овој член не се доставува за подземни нисконапонски кабли.

Член 21

(1) За поставување на оптички кабли, оптички кабли со кабелска канализација и кабелска канализација за оптички кабли потребно е да се достави следната документација:

- ревидиран основен проект;

- геодетски елаборат за инфраструктурен објект;

- копија од катастарски план за земјиштето на кое ќе бидат поставени оптичките кабли или оптичките кабли со кабелска канализација или кабелската канализација за оптички кабли, доколку истите се поставуваат на земјиште;

- доказ дека земјиштето на кое се поставува оптичкиот кабел или оптичките кабли со кабелска канализација или кабелската канализација за оптички кабли е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето или доказ за утврдено право на службеност, доколку се работи за оптички кабли односно кабелска канализација кои се поставуваат на земјиште;

- писмена согласност за поставување на оптички кабли или оптички кабли со кабелска канализација или кабелска канализација за оптички кабли од сопственик на објект односно од заедницата на сопственици на посебни делови на објект во етажна сопственост кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, со имотен лист за објектот односно за посебните делови на објектот во етажна сопственост, доколку истите се поставуваат во објект и

- нотификација од Агенцијата за електронски комуникации, доколку оптичкиот кабел служи за вршење на јавна дејност.

(2) За надземни оптички кабли, надземни оптички кабли со кабелска канализација и надземна кабелска канализација за оптички кабли кои се поставуваат на столбови, доказот од став (1) алинеја 4 на овој член, се однесува само за земјиштето на кое е изграден столбот.

(3) Доказот од став (1) алинеја 4 на овој член не се доставува за подземни оптички кабли, подземни оптички кабли со кабелска канализација и подземна кабелска канализација за оптички кабли.

Член 22

За поставување на привремени градби за сместување на работници при изградба на индустриски објекти и линиски инфраструктурни објекти потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на привремената градба за сместување на работници;

- програма за изведување на привремената градба за сместување на работници доколку градбата не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација;

- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од алинеја 2 на овој став, доколку привремената градба за сместување на работници не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот кој ја одобрил програмата од алинеја 2 на овој став;

- ревидиран основен проект;

- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација односно согласно микролокациските услови и

- доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на привремената градба за сместување на работници е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето.

Член 23

(1) За поставување на подземни садови за комунален отпад потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на подземните садови;

- одлука за изведување на подземен сад донесена од страна на Советот на општината, Советот на општината во градот Скопје или Советот на градот Скопје доколку истите не се предвидени со урбанистичко-планската документација, која се состои од графички и текстуален дел, при што текстуалниот дел содржи податоци за градбата и просторот за поставување на градбата, а графичкиот дел се состои од приказ на постоечката и планираната состојба;

- микролокациски услови кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката од алинеја 2 на овој став, доколку подземните садови не се предвидени со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот чиј Совет ја донел одлуката од алинеја 2 на овој став;

- ревидиран основен проект и

- согласност од градот Скопје, доколку подземниот сад се поставува на подрачјето на општините во градот Скопје, а не е донесена одлука за поставување на садот согласно алинеја 2 на овој став од страна на Советот на градот Скопје.

(2) Во случаите од став (1) на овој член како доказ за право на градење се доставува одлуката од став (1) алинеја 2 на овој член.

Член 24

За изградба на придружни објекти на гробишта (мртговечница, крематориум, посебни објекти за согревање на отпадоци и друг отпаден материјал од гробиштата, санитарни објекти, бунари со индустриска вода и продавници за продажба на свеќи и цвеќе), потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на придружните објекти;

- програма за изведување на придружните објекти доколку истите не се предвидени со урбанистички план или урбанистичко-планска документација;

- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од алинеја 2 на овој став, доколку придружните објекти не се предвидени со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот кој ја одобрил програмата од алинеја 2 на овој став;

- ревидиран основен проект;

- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација односно согласно микролокациските услови и

- доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на придружните објекти е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето.

Член 25

За изградба на железнички станици чија изградба е финансирана со средства од Европската унија или друга меѓународна организација, потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на железничките станици;

- програма за изведување на железничките станици доколку истите не се предвидени со урбанистички план или урбанистичко-планска документација;

- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од алинеја 2 на овој став, доколку железничките станици не се предвидени со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот кој ја одобрил програмата од алинеја 2 на овој став;

- ревидиран основен проект;

- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација односно согласно микролокациските услови;

- доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на железничките станици е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето и

- доказ дека изградбата на железничките станици е финансирана со средства од Европската унија или друга меѓународна организација.

Член 26

За поставување на опрема за автоматско регулирање на премин преку постојни железнички пруги и инсталации за автоматско следење и управување на сообраќајот на постојни железнички пруги се доставува основен проект-фаза електрика и приказ на вградената опрема.

Член 27

За изградба на градби за потребите на гранични премини чија изградба е финансирана со средства од Европската унија или друга меѓународна организација, потребно е да се достави следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на градби за потребите на гранични премини;

- архитектонско-урбанистички проект изработен врз основа на урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградбата на градби за потребите на гранични премини, одобрен од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, доколку се предвидени со урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација;

- програма за изведување на градби за потребите на гранични премини доколку истите не се предвидени со урбанистички план или урбанистичко-планска документација;

- микролокациски услови, кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од алинеја 3 на овој став, доколку градбите за потребите на гранични премини не се предвидени со урбанистички план или урбанистичко-планска документација, кои ги издава органот кој ја одобрил програмата од алинеја 3 на овој став;

- ревидиран основен проект со фазите предвидени во проектната програма (фаза-архитектура, фаза-градежен дел, фаза-електрични инсталации и опрема, фаза-водовод и канализација внатрешна и надворешна инсталација, фаза-машински инсталации и опрема и елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материји);

- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација односно согласно микролокациските услови;

- доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на градбата за потребите на граничните премини е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето или изјава од инвеститорот со која истиот ќе потврди дека ја презема обврската да ги регулира имотно-правните од-

носи во текот на изградбата и дека истите целосно ќе ги регулира до изготвување на извештајот за извршен технички преглед од надзорен инженер;

- доказ дека изградбата на градбата за потребите на граничен премин е финансирана со средства од Европската унија или друга меѓународна организација и

- меѓународен договор доколку со истиот е регулирана изградбата на граничниот премин.

Член 28

За поставување на електронска комуникациска опрема за следење и регулирање на сообраќајот на постојни улици се доставува следната документација:

- основен проект-фаза електрика, а доколку опремата се поставува на посебни портали основниот проект содржи и фаза статика и

- согласност од сопственикот на порталот, доколку опремата се поставува на постоечки портали.

Член 29

За изградба на фото-напонски панели за производство на електрична енергија со максимален инсталиран капацитет до 1MW кои се поставуваат на објекти, се доставува следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со кој се потврдува објектот на кој треба да се постави панелот или имотен лист за објектот на кој треба да се постави панелот или правосилно решение за утврдување на правен статус на објектот на кој треба да се постави панелот;

- ревидиран основен проект (фаза-архитектура, фаза-градежен дел и фаза-електрика);

- договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, доколку панелите се поставуваат на зграда во етажна сопственост односно писмена согласност од сопственикот/сопствениците доколку се поставуваат на индивидуален објект;

- лиценца издадена од надлежен орган согласно прописите за енергетика, доколку согласно прописите за енергетика е предвидена лиценца за изградба на овој вид на градби и

- согласност од Агенција за цивилно воздухопловство за панелите чија височина надминува 15 метри од највисоката точка на објектот на кој треба да се постават.

Член 30

За поставување на електронски информативни и рекламни паноа (со површина над 30 м² и со конструктивни елементи) кои се поставуваат на јавни површини, се доставува следната документација:

- ревидиран основен проект (фаза-градежен дел и фаза-електрика);

- доказ дека согласно Програмата за поставување на урбана опрема е предвидено поставување на паното;

- копија од катастарски план за земјиштето на кое ќе биде поставено паното;

- доказ дека земјиштето на кое се поставува паното е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето и

- согласност од општината, општината во градот Скопје односно градот Скопје во чија надлежност е јавната површина.

Член 31

За изградба на плажи со придружни објекти кои се градат на копнена и на водена површина, во рамки на простор предвиден за плажа, се доставува следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со која е предвидена изградба на плажа со придружни објекти кои се градат на копнена и на водена површина, во рамки на простор предвиден за плажа;

- ревидиран основен проект (фаза-архитектура, фаза-електрика доколку е предвидено објектите да имаат електрични инсталации, фаза-водовод и канализација доколку е предвидено поврзување на објектите со водоводна и канализациона инфраструктура и фаза-градежен дел доколку објектите имаат конструктивен дел);

- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација;

- доказ за право на градење согласно член 59-а од Законот за градење и

- елаборат за заштита на животната средина одобрен од општината на чие подрачје е предвидена изградбата на објектите, доколку согласно прописите од областа на животна средина е предвидено изработка на елаборат за таков вид на објекти.

Член 32

За изградба на пешачки патеки, се доставува следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација или проект за инфраструктура одобрен од надлежен орган, со кои е предвидена изградбата на патеката;

- ревидиран основен проект (фаза-архитектура, фаза-електрика доколку е предвидено патеката да има електрични инсталации, фаза-водовод и канализација доколку е предвидено поврзување со водоводна и канализациона инфраструктура и фаза-градежен дел доколку патеката има конструктивен дел);

- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација или проектот за инфраструктура и

- доказ за право на градење согласно член 59-а од Законот за градење.

Член 33

За изградба на подземни бунари со линиски системи кои се во функција на бунарите, се доставува следната документација:

- извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација или одобрен проект за инфраструктура со која е предвидена изградбата на подземни бунари со линиски системи кои се во функција на бунарите;

- одлука за изведување на подземни бунари со линиски системи кои се во функција на бунарите донесена од страна на Советот на општината, Советот на општината во градот Скопје или Советот на градот Скопје доколку истите не се предвидени со урбанистички план или урбанистичко-планската документација или проект за инфраструктура, која се состои од графички и текстуален дел, при што текстуалниот дел содржи податоци за градбата и просторот за поставување на градбата а графичкиот дел се состои од приказ на постоечката и планираната состојба;

- микролокациски услови кои претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката од алинеја 2 на овој став, доколку подземни бунари со линиски системи кои се во функција на бунарите не се предвидени со урбанистички план или урбанистичко-планска документација или проект за инфраструктура, кои ги издава органот чиј Совет ја донел одлуката од алинеја 2 на овој став;

- ревидиран основен проект;

- копија од катастарски план за земјиштето под кое треба да се изградат бунари со линиски системи кои се во функција на бунарите;

- доказ дека земјиштето под кое треба да се изградат бунари со линиски системи кои се во функција на бунарите е сопственост на Република Македонија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост на физичко или правно лице се доставува договор за долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или писмена согласност од сопственикот на земјиштето и

- согласност од градот Скопје, доколку подземните бунари со линиски системи кои се во функција на бунарите треба да се изградат на подрачјето на општините во градот Скопје, а не е донесена одлука за изградба на подземни бунари со линиски системи кои се во функција на бунарите согласно алинеја 2 на овој став од страна на Советот на градот Скопје.

Член 34

Формата и содржината на барањето за издавање на решение за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 35

Формата и содржината на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 36

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/15, 28/16 и 82/16).

Член 37

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3765/1
26 март 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

До: _____

Б А Р А Њ Е

за издавање на решение за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење

Од _____
(име и презиме на физичко лице или назив на правно лице)

_____ од _____
(адреса на физичко лице или седиште на правно лице)

Лице за контакт: _____ од _____ тел. _____

Со барањето во зависност од видот на градбата односно опремата, се поднесува документацијата определена во Правилникот:

Барател,

Прилог 2

(назив на органот), решавајќи по барањето на _____ од _____ поднесено под број _____ од _____ год., врз основа на член 74 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16 и 35/18), а во врска со член 87 став (1) и член 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15), го донесува следното:

РЕШЕНИЕ

Се одобрува барањето на _____ од _____ и се одобрува изведување/поставување на _____.

(вид на градбата односно опремата).

Инвеститорот може да отпочне со изведување на градбата/поставување на опремата по правосилноста на ова решение.

Образложение

Инвеститорот _____ поднесе барање бр. _____ од _____ год., за изведување на градбите односно поставување на опремата _____.

(вид и податоци за градбата).

Инвеститорот со барањето достави (се наведува документацијата доставена кон барањето):

Врз основа на горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука:

(Против решението на градоначалникот на општината, општината на градот Скопје односно градот Скопје може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението, до министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите на уредување на просторот, а против решението на министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите на уредување на просторот, може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на прием на решението, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.)

Таксата по тарифа бр. _____ од Законот за административните такси во износ од _____ ден. е наплатена и приложена со барањето.

Доставено до:

- Барателот
- Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
- Архива

М.П.

потпис на овластено лице

1056.

Врз основа на член 73, став (5) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16 и 35/18), министерот за транспорт и врски донесе

**УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ
НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ГРАДБИ КОИ НЕ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СО УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ОДНОСНО УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

1. Во Упатството за начинот на изготвување на програмата за градби кои не се предвидени со урбанистички план односно урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/15) точката 1 се менува и гласи:

“1. Со ова упатство се пропишува начинот на изготвување на Програмата за привремени градби за потреби на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони кои се градат во рамки на технолошките индустриски развојни зони, за отворени и затворени

спортски игралишта, за спортски сали со бруто развие на површина до 1500 м2, за привремени градби за сместување на работници при изградба на индустриски објекти и линиски инфраструктурни објекти, за придружни објекти на гробишта (мртвечница, крематориум, за посебни објекти за согорување на отпадоци и друг отпаден материјал од гробиштата, санитарни објекти, бунари со индустриска вода и продавници за продажба на свеќи и цвеќе), за железнички станици како и за градби за потребите на гранични премини чија изградба е финансирана со средства од Европската унија или друга меѓународна организација, кои не се предвидени со урбанистички план односно урбанистичко планска документација (во понатамошниот текст: Програмата).“

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3755/1
26 март 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018055